



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни издавнија 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 1 април 1964

БЕЛГРАД

БРОЈ 14

ГОД. XX

Цена на овој број е 90.— дин. — Претплата за 1964 година изнесува 3.500.— дин., а за странство 3.500 динари. — Редакција: Улица Јована Ристича бр 1. Пошт. факс 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

186.

Врз основа на членот 179 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Просветно-културниот собор од 19 март 1964 година, донесе

ПРЕПОРАКА

ВО ВРСКА СО СОСТОЈБАТА И ПРОБЛЕМИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

I

Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина ги претресуваше на својата седница од 18 и 19 март 1964 година состојбата и проблемите во врска со спроведувањето на реформата на основното образование врз основа на елаборатите што ги приготвија Сојузниот секретаријат за просвета и култура и Југословенскиот завод за проучување на школските и просветните прашања.

Комисијата на Просветно-културниот собор за проучување на актуелните проблеми во остварувањето на задолжителното школување и Одборот за просветно-културни прашања на Сојузниот собор на Сојузната скупштина, со учество на претставниците од заинтересираните општествено-политички организации, стручни организации и установи, претходно ги разгледуваа споменатите елаборати, поднесоа свој заеднички извештај и му предложија на Соборот Нацрт препорака во врска со состојбата и проблемите во областа на основното образование.

Врз основа на поднесените елаборати, извештајот и предлозите од споменатите тела и излагањето на претставникот на Сојузниот секретаријат за просвета и култура на седницата на Соборот, а по сестраното разгледување на ова прашање — Просветно-културниот собор го констатира следното:

1. Основните ставови, принципите и насоките на реформата на организационата и педагошката структура на основното училиште ги одразуваат општествено-економските барања и стремежите на заедницата во догледно време, со ангажирање на сите општествени сили, да се осигурат што поцелосни услови за основно образование на целокупната млада генерација низ единствено осумгодишно основно училиште.

2. Елаборатите на Сојузниот секретаријат за просвета и култура и на Југословенскиот завод за проучување на школските и просветните прашања за спроведување на реформата на основното училиште даваат обемен и документиран преглед на состојбата на основното школоство, овозможуваат да се согледаат актуелните проблеми за спроведување на реформата и да се уочат слабостите и тешкотиите што ја попречуваат нејзината понатамошна и поцелосна реализација.

3. Мерките што ги предлага Сојузниот секретаријат за просвета и култура со цел за отстранување на тешкотиите и слабостите во понатамошниот успешен развој на задолжителното основно школување и за спроведување на целите на реформата ќе придонесат да се забрза реформата во наредниот период и да се постигнат уште попозитивни резултати.

4. Резултатите што се постигнати во досегашното спроведување во живот на реформата на основното образование мошне се значајни:

а) Во времето помеѓу 1953/54 и 1961/62 учебна година бројот на учениците во првите четири одделенија се зголеми за 406.323 или за 131,1%, а во вишиите одделенија за 642.273 или за 218,6%. Од 1951 до 1963 година се изградени 2.111.730 м² училишен простор, додека за последните пет години бројот на основните училишта е зголемен за 2,2%. Процентот на учениците што завршуваат осумгодишно училиште за 8 години е зголемен од 30,2% од бројот на запишаните во прво одделение во 1958/59 на 46,4% во 1962/63. Бројот на наставниците е зголемен од 51.103 во 1953/54 на 93.439 во 1962/63. Исто така е подобрена квалификационата структура на наставниците, проширени се и засилени просветно-педагошките служби во околиите, а во сите републики се основани заводи за унапредување на школоството.

б) Сторени се коренити реформни зафати во образовно-воспитната структура на основното училиште и во организацијата на неговата внатрешна работа. Се пристапи кон реформа на наставните планови и програми во смисла на нивно скратување и растоварување од одвишна граѓа, приспособување кон возрастот на учениците, збогатување со содржина која повеќе им одговара на потребите на нашиот социјалистички развој и на современите образовно-воспитни барања и достигнувања.

в) Остварени се и значајни, иако уште недоволно уедначени, воспитно-образовни резултати. Тие резултати произлегуваат од широките настојувања да се овозможи посестрано развивање на личноста на учениците со усвојување на научниот поглед врз светот, со развивање на критичкото мислење, со негување и развивање на нивните работни навики, социјалистички патриотизам и етички добродетели и воопшто со создавање на поботат лик на младата генерација. За ова значително придонесоа слободните активности на учениците, а посебно производниот труд, ученичките задрути и другите форми на активности.

Така крупни и значајни резултати можеа да бидат остварени благодарение на сестраното залагање на наставничките колективи, општествено-политичките организации, стручните здруженија и установите за развивање на системот на општественото самоуправување во училиштата, за јакнење на нивната самостојност и демократските односи во нив, како и благодарение на соработката на училиштата со родителите, ученичките организации и општествените, просветните и воспитните фактори. На ова суштествено му придонесе сфаќањето дека спроведувањето во живот на задолжителното школување не е само една од најважните задачи на нашата политика за понатамошен развој на социјалистичките односи во областа на образованието туку и решавачки фактор на нашиот целокупен стопански и општествен развој.

II

Констатирајќи ги постигнатите успеси Просветно-културниот собор сака да укаже на некои најважни проблеми од досегашниот развој на реформата на основното образование, кои треба поре-

шително и поефикасно да се решаваат заради поцелосен и посестран развиток во наредниот период:

а) и покрај очигледните успеси во зголемувањето на бројот на учениците, во проширувањето на мрежата на основните училишта и во зголемувањето на бројот на наставниот кадар во нив, сè уште е мошне висок процентот на децата неопфатени со основното школување. Посебен проблем претставува осипувањето на учениците во постарите одделенија. Таквата состојба, доколку не ќе се измени од основа, може да има сериозни последици за понатамошниот стопански и општествен развој (забавување на процесот за подигање на квалификационата и образовната структура на населението во однос на потребите на економскиот и општествениот развиток). Основни причини за постојната состојба се: сегашниот недостатен број на полни осумгодишни училишта, нивната неразвиена мрежа и нецелесобразен распоред, недоволниот број на централни училишта и недостигот на наставни кадри, непотполните материјални средства и др.

Изградбата на училишен простор за основните училишта претставува еден од најсериозните проблеми во остварувањето на задолжителното основно школување — со оглед на постојната состојба, како и на задачата во неколку наредни години целокупната млада генерација да се опфати со полно основно школување;

б) една од најголемите тешкотии во развојот на основното школоство претставува недоволниот број на стручен наставен кадар, особено за предметна настава. И покрај напорите за што побрзо оспособување и усовршување на наставниот кадар и позитивните резултати што се постигнати со тоа, недоволниот број на наставници го отежнува потполното опфаќање на децата со задолжителното основно школување. Исто така претставува сериозен проблем и недоволниот квалитет на наставно-образовниот процес. Посебно застапува наставата на одделни значајни предмети (математика, физика, природни науки, општо техничко и општествено образование), а со самото тоа е отежнато и постигањето на подобри резултати во учењето и образованието;

в) досегашната практика во примената на новите наставни планови и програми покажа дека тие сè уште се оптоварени со обемно градиво кое не ѝ одговара на детската возраст. Карактеристично е и отсуството на пошироки настојувања да се политехнизира наставата. Наставата, најчесто, се врши со класични методи, без примена на современи аудио-визуелни средства, а исто така нема уште доволно настојувања да се активираат учениците поцелосно во наставно-образовниот процес;

г) постојат многу нерешени прашања и слабости во финансирањето на основното образование, иако последниве години износот на вкупните давања на заедницата за овој степен на образование се зголеми повеќекратно. Средствата што ги одвојуваа општините за основното школоство во многу случаи не можат да ги задоволат нараснатите потреби од училишен простор, а некаде ниту функционалните трошоци. Особено е неповолен односот помеѓу материјалните и личните издатоци, на штета на материјалните. Нерешениот проблем на финансирањето во многу општини се одразува негативно врз инвестиционата изградба, а во врска со тоа, и врз опфаќањето на поголем број ученици, врз воведувањето на современа опрема во училиштата, врз ангажирањето на потребен број стручен кадар и исполнувањето на други услови за изведување на наставата и за нејзиното подигање на соодветното ниво;

д) релативно големиот број неписмени помеѓу возрасните, особено помеѓу оние кои од село заминуваат во индустријата, претставува сериозен проблем кој бара побрзо и поефикасно решавање. Стопанските и други работни организации, а исто така и основните училишта во многу случаи не се заложиле во доволна мера за општеминување и основно образование на активното население;

ф) сегашната состојба на мрежата на установите за претшколско воспитување и образование, нивната положба и организација на внатрешниот живот и работата не задоволуваат и сè повеќе се јавуваат како проблеми кои треба да се решаваат во рамките на единствен систем на воспитување и образование.

III

Просветно-културниот собор, со желба да го поттикне понатамошниот развој на реформата на задолжителното основно образование, ја донесува следната

ПРЕПОРАКА

1. Им се препорачува на сите основни училишта и други установи што се занимават со основно образование, на општините, околиците и пошироките општествено-политички заедници, просветно-педагошките служби, надлежните органи на управата и на другите заинтересирани органи, работните и други организации и установи да вложат, во согласност со принципите на Уставот и со барањата што произлегуваат од потребите на нашиот социјалистички развој, максимални напори за понатамошно, попотполно и поцелосно спроведување во живот на реформата на основното образование како суштествен елемент на нашата политика во областа на образованието и како предуслов за брз економски, општествен и културен развиток на нашата заедница.

2. Им се препорачува на општинските и околските собранија, општествено-политичките организации, работните колективи и органите на управувањето, колективите во основните училишта, заедниците на учениците, родителите и другите заинтересирани општествени фактори особено да се заложат сите деца да бидат опфатени со задолжителното основно школување и да се спречи осипувањето на училишните обврзници, за да можат најголем процент од опфатените ученици успешно да завршуваат полно основно училиште.

За таа цел е потребно, покрај административните мерки пошироко да се користат соодветните форми на општествено влијание, да се вложат поголеми напори да им се обезбедат на училиштата потребни материјални, финансиски и кадровски услови. При тоа, треба подобро да се користат дадените можности и поефикасно да се решаваат проблемите од кои зависи остварувањето на политиката во областа на основното образование.

Напоредно со настојувањата да се опфатат оптимално децата од училишна возраст и да се спречи осипување во текот на школувањето, неопходно е, покрај работните организации во областа на образованието, и работните организации во стопанството директно да се ангажираат во борбата за ликвидација на неписменоста помеѓу возрасните, поврзувајќи ја работата за основно образование на запослените со стекнувањето на стручните знаења и со зголемувањето на продуктивноста на трудот. Значајна улога во решавањето на овој сериозен проблем можат да одиграат работничките и народните универзитети како и основните училишта, особено оние што се средени во материјален и кадровски поглед, со организирање на посебна настава за возрасни и со други форми на образование.

3. Потребно е да се продолжат напорите за основање нови училишта, пред сè, централни осумгодишни училишта и за побрза изградба на училишен простор воопшто. Недостатокот на училишен простор треба поуспешно да се решава со изнаоѓање потрајни, постабилни форми и извори на финансирање. Треба да се проучат можностите за воведување амортизација на училишните згради и за примена на поеластична кредитна инвестициона политика во однос на училишните фондови, да се направи обид со утврдување објективни мерила за заедничко вложување на средствата на заинтересираните фактори за овие цели. Во изградбата на училиштата е потребно да се користат современите начини на евтина рационална градба врз основа на индустриско производство, почитувајќи ги, при тоа, пропишаните педагошки нормативи.

4. Изградувањето на единствен систем за образование на наставните кадри за потребите на основното училиште, со основање нови и со развивање на постојните педагошки академии при користење на разновидни форми на дополнително образование и усовршување на наставните кадри, претставува една од најважните задачи. Погрижливо да се врши изборот на кандидатите за наставнички позив, а со стипендирање и со други форми на материјална и морална поддршка да се стимулира школувањето на наставниците. Потребно е исто така да се обезбеди поповолен општествен третман на наставниците и да се засилат напорите за подобрување на условите за нивниот живот и работата. Решавањето на станбеното прашање да се врзува, покрај другото, и за изградбата на училишниот простор.

5. Соборот смета дека денеска примарна задача на наставничките колективи е, при постојана помош од просветно-педагошките служби, органите на управувањето, училиштата, заедниците на учениците, родителите и другите одговорни фактори, да се ангажираат во подигањето на квалитетот на наставата и учењето.

Потребно е користејќи се со најдобрите искуства на воспитно-образовната практика и со резултатите на педагошката наука, да се направат уште поголеми напори за продлабочување на воспитната страна на основното училиште. Да се стремиме уште повеќе кон тоа сестрано да се развива учениковата личност, да се поттикнува интересирањето за сознавање, да се создаваат работни навики на учениците, да се развива југословенскиот патриотизам и социјалистичката свест, дисциплината, солидарноста и други морални и психички својства на младата генерација. По пат на модернизација на воспитно-образовниот процес треба да се поттикнува поактивен однос на учениците во наставата ангажирајќи ги на производствена работа, во ученичките задруги и во други форми на слободни активности.

6. Потребно е и понатаму да се усовршува образовно-воспитната структура на основното училиште. Од наставниот план и програма треба да се издвојат и во прв план истакнат оние општокултурни и технички вредности што имаат најмногу значење во стекнувањето на знаења, развивањето на мислењето и работната култура на младите луѓе. Треба попрецизно да се определат минималните рамки на наставните планови и програми што им одговараат на културно-историските, општествено-политичките и образовните барања и потреби на југословенското социјалистичко општество, а кои се засноваат врз националните вредности и специфичности на сите народи на Југославија.

Усовршувањето на програмата треба да се подигне на повисоко стручно ниво опирајќи се при тоа повеќе врз резултатите на научното истражување. Да се стремиме кон тоа да се постигне стабилизација на програмата и да се засилува одговорноста на наставниците и училиштата во нејзиното спроведување.

Од посебно значење е систематската работа на издавање учебници од потрајна вредност без кои не можат да се очекуваат подобри резултати во наставата.

7. Посебно, Соборот укажува на значењето на унапредувањето на стручната и научноистражувачката работа и на неопходноста од научни истражувања и студии во областа на основното образование. Во врска со тоа, треба да се проучат местото и улогата на просветно педагошките заводи во општините и околиите, на заводите за унапредување на школството во републиките и на другите институции за педагошки истражувања и да се преземат мерки заради обезбедување услови за побрз напредок на научноистражувачката работа во областа на образованието на сите нивоа.

8. Работните организации во областа на основното образование, општествено-политичките организации и другите општествени фактори треба до-

следно и упорно да се залагаат за понатамошно развивање на системот на општественото управување во училиштата и во другите образовни установи, да ги засилуваат, од една страна, демократските односи во колективите, нивната самостојност и одговорност за успехот во училиштето — а од друга страна, нивната поврзаност со општествените, стопанските и политичките фактори на средината, со ученичките организации и со родителите.

Во тесна врска со општественото самоуправување стои задачата за понатамошно, подоследно, посестрано воведување на принципот за распределба според трудот, како помеѓу училиштата (образовните установи) и општеството — така и во рамките на самите работни организации.

Во статутите на комуните се регулираат материјално-општествените услови и положбата на училиштата и на другите установи за основно образование во рамките на општините и на нивниот меѓусебен однос. Изработката на статутите на работните организации овозможува да се разгледаат мошне значајните прашања за внатрешна организација и односи во училиштата и во другите установи за основно образование и да се најдат форми во кои под најповолни услови интересите на работните луѓе во училиштата и во другите установи за образование се поврзуваат со интересите на општеството, родителите и учениците.

9. Сојузниот секретаријат за просвета и култура, Југословенскиот завод за проучавање на школските и просветните прашања и соодветните органи и стручни служби во општествено-политичките заедници треба и понатаму систематски да го следат спроведувањето на реформата на основното школство во сите нејзини видови.

Особено се наметнува потребата од изучување и разгледување на проблемот за финансирање на основното школство како и материјалната и општествената полажба на наставниците. Сите овие прашања треба да се проучат и во однос на претшколските установи и да се разгледаат мерките за нивни побрз развој.

Задоволувањето на сè поголемите и многукатни потреби во областа на основното образование бара сè поголеми финансиски средства. Поради тоа нужно би било што побргу темелно да се проучи финансирањето во оваа област од гледиштето на ефикасноста на сегашниот механизам на финансирањето, како и од пошироко општествено становиште на учеството на основното образование во распределбата на националниот доход. Ова е дотолку потребно што претстои донесувањето на седумгодишен план и определувањето на насоките за развој на основното образование во наредниот период.

Проблемот на финансирањето на основното школство е потребно да се разгледа и на нивото на пошироки општествено-политички заедници особено со цел за обезбедување нормален развој на основното школство во стопански неразвиените подрачја кои со сопствениот стопански развој не можат со соодветното темпо да ги решаваат проблемите врзани за школувањето на младина и нејзиното оспособување за вклучување во стопанството.

Заради што пореално согледување и оценување на состојбата во областа на основното образование и подобро уочување на проблемите во развитокот на основното школство во одделни краишта, потребно е да се изработи соодветна методологија за поконкретно и диференцирано изучување на процесите, појавите и односите на ова подрачје. Посебно е значајно да се оствари во оваа област целосна евиденција и статистичка документација.

10. Во подготовката на нов сојузен документ за системот на образованието треба да му се посвети особено внимание на проучувањето на прашањето на можноста за продолжување на задолжителното школување; за запишување на децата во основно училиште пред наполнетата 7-ма година и за воведување целодневен престој на децата во училиште.

Одборот на Просветно-културниот собор за подготвување на нов сојузен документ за образованието треба при заземањето на ставови за основното образование да го земе предвид елаборатот на Сојузниот секретаријат за просвета и култура и на Југословенскиот завод за школски и просветни прашања, мислењата изнесени при дискусијата во Комисијата на Соборот за основно образование, како и резултатите на разгледувањето на основното образование во Просветно културниот собор.

* * *

Просветно-културниот собор препорачува да се запознаат со овој документ сите општински, околски и републички собранија, општествените организации и сите фактори заинтересирани и одговорни за успехот во областа на основното образование и нашата образовна политика во целина.

Сојузна скупштина

АС. бр. 105
19 март 1964 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Просветно-културниот
собор,
Никола Секулиќ, с. р.

187.

Врз основа на точката 1 од Одлуката за овластување на Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет да донесува правилници за хигиенско-техничките заштитни мерки при работата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/58), во согласност со Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика и со Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, Сојузниот секретаријат за труд пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ХИГИЕНСКО-ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ ЛУЧКО-ТРАНСПОРТНАТА РАБОТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заради спречување и отстранување на опасноста за животот и здравјето на работниците запослени на лучко-транспортна работа во поморските луки и пристаништата за внатрешна пловидба отворени за сообраќај, се применуваат хигиенско-техничките заштитни мерки предвидени со овој правилник.

Член 2

Одредбите на овој правилник ќе се применуваат во поморските луки и пристаништата за внатрешна пловидба, и тоа на сите постројки, уреди, направи и транспортни средства, како и при лучко-транспортната работа во складовите на копно, на брегот, готовите и на сите други места на кои се врши таа работа.

Одредбите на овој правилник ќе се применуваат и при лучко-транспортната работа во складот односно на палубата на брод, ако таа работа се врши со помош на транспортните средства и работната сила на поморската лука односно пристаништето за внатрешна пловидба.

Член 3

Како поморска лука и пристаниште за внатрешна пловидба (во понатамошниот текст: лука) се смета, во смисла на овој правилник, копнениот и водениот простор определен во членот 1 од Законот за искористувањето на луките и пристаништата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61).

Како лучко-транспортна работа, во смисла на овој правилник, се смета работата на товариње, истоварување и претоварување товари на пловидо

(брод, товарен брод и друг пловен објект) наменето за поморска пловидба или пловидба по внатрешни води, односно во затворен или отворен склад, на брег или друго место во лука на кое се врши таа работа.

Како лучки работник, во смисла на овој правилник, се смета лицето запослено на лучко-транспортна работа како лучко-транспортен работник (манипулант на товари, дигалчар-винчман и сигнарист-мантист), како и лицето запослено на помошни работи на подрачјето на луката (чистач на лука или колосеци, маневрист, водоносител и др.).

Член 4

Работните организации и органите кои, во смисла на Законот за искористувањето на луките и пристаништата, вршат искористување на лука (во понатамошниот текст: организациите се должни да се придржуваат кон одредбите на овој правилник.

Член 5

На дигалките во луката и при работата со тие дигалки се применуваат заштитните мерки пропишани со Правилникот за хигиенско-техничките заштитни мерки при работата со дигалки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/62).

На бродските дигалки и живната опрема се применуваат до донесувањето на посебни прописи за хигиенско-техничките заштитни мерки при работата со бродски уреди за товариње и истоварување на товари на бродови, техничките прописи на Југословенскиот регистар на бродовите, ако со одредбите на овој правилник не е определено поинаку.

На пловниот објект на пловна дигалка се применуваат заштитните мерки предвидени со одредбите од Правилникот за хигиенските и техничките заштитни мерки на морските бродови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/57 и 32/58) и од Правилникот за техничките и здравствено-техничките заштитни мерки на пловните објекти на внатрешната пловидба (Прилог бр. 2 кон „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 20/50).

На уредот за дигање товари на пловна дигалка и на деловите на тој уред се применуваат заштитните мерки предвидени со одредбите од Правилникот за хигиенско-техничките заштитни мерки при работата со дигалки.

Член 6

Ако со овој правилник одделни хигиенско-технички заштитни мерки не се предвидени или не се одредени поинаку, ќе се применуваат одредбите од Општиот правилник за хигиенски и технички заштитни мерки при работењето („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/47 и 36/50), од Правилникот за хигиенските и техничките заштитни мерки на морските бродови и од Правилникот за техничките и здравствено-техничките заштитни мерки на пловните објекти на внатрешната пловидба.

II. ЗАШТИТНИ МЕРКИ

1. Патишта, пристапи, минувалишта, премини (мостови) и други сообраќајници на копно и на брег

Член 7

Патиштата, пристапите, минувалиштата, премините (мостовите) и други сообраќајници што во луката водат до складовите, бреговите, готовите, лагерите и другите работни места на кои се врши лучко-транспортна работа или што им служат на лучките работници за доаѓање на работа или враќање од работа, мораат да бидат уредени и одржувани на начинот што обезбедува заштита на животите и здравјето на работниците.

Член 8

Патиштата, пристапите, минувалиштата, премините (мостовите) и други сообраќајници до работните места (член 7) како и работните места на подрачјето на луката ноќе за време на лучко-транспортна работа мораат да бидат осветлени со светлост во јачина најмалку 10 лукса.

На одделни места во луката мораат да се постават табли со ознаки за излез, минување односно

пристап кон брегот и гатовите, амбулантата, станицата за давање на прва помош, противпожарната станица, царинарницата и сл., како и ознаки на местата што се опасни за животот и здравјето на работниците („опасно по животот“, „висок напон“, „не гибај“ итн.).

Член 9

Рабовите на извишените минувалишта, освен претоварните рампи и оперативните брегови, како и рабовите на отворите и кривините на работните и прометните места мораат да бидат заградени со цврста ограда висока најмалку 1 м. Оградите на премините (мостовите) над железничките колосеци или други постројки мораат да бидат високи најмалку 1,25 м. Оградите можат да бидат полни, решеткасти или со жичана мрежа.

На делот од брегот на поморска лука што служи исклучиво за лучко-транспортна работа не смеат да се вградуваат камени или бетонски скали. Градбата на такви скали е дозволена во дел од пристапиште со изградени коси брегови.

Вертикалните железни скали поставени на определени растојанија на брегот на луката мораат да бидат вградени во видот на брегот така што да не штрчат надвор од него.

Член 10

Минувалиштата по должината на брегот на луката што служат за лучко-транспортна работа мораат да бидат широки најмалку 1,60 м. На таквите минувалишта можат да се наоѓаат само уреди за лучко-транспортна работа, направи за приврзување бродови и уреди за осигурување на луѓето и товарите при работа.

Патиштата, минувалиштата и пристапите во луката не смеат да бидат затрупани со отпадочен и друг сличен материјал ниту на нив смее да има длабнатини.

Член 11

Стоките приготвени на брегот за товарење на брод или стоките што се истоварени од брод, мораат да се сложуваат на брегот така што да овозможуваат слободно и безбедно минување на лучките работници, како и на колите, тракторите, вагоните и другите превозни средства. Стоките мораат уредно и стручно да се сложат и осигурат од урнување.

Ако стоките се сложени во повеќе групи, помеѓу тие групи мора да се остави минувалиште за лучките работници широко најмалку 1 м.

Стоките сложени во групи мораат да бидат оддалечени од железничкиот колосек според одредбите на важечките прописи за вршење на сообраќајната служба на југословенските железници. Забрането е лесно запаливи материјали да се сложуваат покрај колосекот.

Член 12

Привремените премини (мостови), понтони, брегови, скелиња и слични направи за рачен превоз или превоз на стоки од брод на копно и обратно, мораат да бидат изградени стручно и од цврст материјал и заградени од страна со цврсти огради високи најмалку 1 м.

Подовите на привремените премини и скелиња од ставот 1 на овој член мораат да бидат добро прицврстени а во луката — и широки најмалку 1 м. Ако на нив се врши лучко-транспортна работа со колички или вагонетки, широчината на подовите мора да биде толкава што од обете страни на количката или вагонетката да останат слободни минувалишта од по најмалку 0,5 м.

Привремените премини и скелиња од ст. 1 и 2 на овој член не смеат да имаат наклон поголем од 25° и на гден начин мораат да бидат заштитени од лулање, превртување или урнување.

Член 13

Кај направите за лучко-транспортна работа со жито и друг растурен товар, отворите (инките) на работните или прометните платформи мораат да имаат ограда висока најмалку 1 м. Подот на платформата мора да биде солидно граден така што

лучкиот работник да може сигурно и слободно да се движи по платформата.

Во луката во која поради специфичните услови не постојат направи од ставот 1 на овој член, можат за лучко-транспортна работа со растурен товар да се употребат и други уреди, со претходно одобрение од надлежниот орган на инспекцијата на трудот.

2. Пристапи

Член 14

Кога е морски брод приврзан при брегот или при друг брод или кога е усидрен покрај брегот или друг брод заради вршење лучко-транспортна работа, на лучките работници мора да им се обезбеди сигурно влегување на бродот и слегување од бродот. Ако за таа цел се користи мост за слегување или главните лествици на бродот (siz), на мостот односно лествиците се применуваат одредбите од точката 12 од Правилникот за хигиенските и техничките заштитни мерки на морските бродови.

При поставането на мостот односно на главните лествици од ставот 1 на овој член од бродот на брегот, крајот од мостот односно лествиците што лежи на брегот не смее да го попречува нормалниот сообраќај на брегот.

Под главните лествици од ставот 1 на овој член мора да се распе заштитна мрежа помеѓу брегот и бродот. На мостот односно лествиците мора да се постави појас за спасување снабден со јаже во должина што овозможува спасување.

За мостот (скелето) и скалите што служат за влегување на брод и слегување од брод за внатрешна пловидба, како и за оградите на нив важат одредбите од Правилникот за техничките и здравствено-техничките заштитни мерки на пловните објекти на внатрешната пловидба.

Член 15

Кога лучките работници поради лучко-транспортна работа мораат да одат на брод или да се враќаат од брод по воден пат, мораат да се преземат сите мерки за сигурност при превозот по водениот пат, а особено во поглед на сигурноста на пловилото.

Забрането е лучките работници и други лица да се превезуваат на брод или од брод и да се спуштаат во бродските складови со дигалки.

3. Минувалишта на бродот

Член 16

За време на работата на лучките работници на бродот, минувалиштата до работните места, самите работни места, а особено бродските складови мораат да бидат осветлени со светлост во јачина најмалку 20 лукса.

Постојаните и подвижните расветни тела, како и електричната инсталација мораат да бидат вградени односно поставени така што да не ја загрозуваат сигурноста на лучките работници.

На електричните рачни преносни светилки и нивната инсталација се применуваат заштитните мерки предвидени со Правилникот за заштитните мерки против опасноста од електрична струја во работните простории и работилиштата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 107/47).

Член 17

За слегување во склад на морскиот брод понизок од 1,50 м од нивото на палубата, лествиците за спуштање во бродските складови мораат да им одговараат на одредбите од точката 11 на Правилникот за хигиенските и техничките заштитни мерки на морските бродови.

На морски брод до 50 БРТ можат наместо лествиците од ставот 1 на овој член да се употребуваат подвижни цврсти лествици од дрво или железо, осигурени со кукачки на горниот крај или со други заштитни направи против лизгање — на долниот крај.

За слегување во склад на пловен објект за внатрешна пловидба, скалите за спуштање во складо-

вите мораат да бидат широки најмалку 1,20 м, осигурени од поместување и не смеат да имаат наклон поголем од 65°.

Член 18

На морскиот брод околу отворите на палубата и во меѓупалубјето (кратерот) додека се откриени за времето за кое се врши лучко-транспортна работа, мораат од страните од кои не се врши работа да бидат поставени заштитни огради предвидени со одредбите на Правилникот за хигиенските и техничките заштитни мерки на морските бродови.

Другите отвори на палубите и во меѓупалубјето, што можат да претставуваат опасност за лучките работници, а не се потребни за работата од ставот 1 на овој член, мораат за време на работата да бидат затворени со јаки и сигурно поставени дрвени или метални капаци или да бидат заградени од сите страни со цврста ограда од ставот 1 на овој член, а ноќе осветлени со светлост во јачина најмалку 20 лукса.

Капаците на отворите од ставот 2 на овој член на брод над 50 БРТ мораат да им одговараат на одредбите на техничките прописи на Југословенскиот регистар на бродовите или друг признаен странски класификационен завод. На брод до 50 БРТ дрвените капаци мораат да бидат дебели најмалку 3 цм.

Член 19

Носачите на капаците од кратерот на морскиот брод мораат да бидат снабдени со направа за безопасно отстранување на носачите од кратерот или за нивното поставување на место. Носачите на капаците кога го покриваат кратерот, мораат за своето лежиште на бродската преграда да бидат прицврстени со сворници (осигурувачи) или на друг сигурен начин.

Капаците на кратерот на поголем морски брод се слагаат на палубата односно на меѓупалубјето на бродот од едната и од другата страна на кратерот така што од работ на кратерот (празница) да бидат оддалечени најмалку 50 цм. Помеѓу одделни наслојки на капаците мора да се обезбеди минувалиште широко најмалку 50 цм.

Носачите на капаците од ставот 2 на овој член мораат да се слагаат на палубата до мртвата ограда, а во меѓупалубјето — на местото што е годно за тоа така што да биде оневозможено нивното лизгање односно урнување.

Кога на помал брод ќе се симнат капаците и носачите на капаците, тие мораат уредно и одвоено да се сложат од страна на кратерот, и тоа на страната на палубата спротивна од онаа на која се врши лучко-транспортна работа така што да не дојде до нивно урнување. Капаците мораат да имаат рачки или друго годно средство за нивното отстранување односно поставување на место, зависно од нивната конструкција и тежина.

Капаците на кратерот, како и средните и напречните носачи на капаците од кратерот на брод над 500 БРТ мораат да носат ознаки на палубата, кратерот и местото на кое му припаѓаат.

При дигање и спуштање товар со дигалка, кратерот мора да биде отворен толку што да остане најмалку по 1 м слободен простор од секоја страна на товарот при неговото минување низ кратерот.

Забрането е капаците на кратерот да се употребуваат за други цели освен за оние за кои се наменети.

Забрането е да се покрива кратерот со восочно платно, ако претходно сите носници и капаци не се постават на своите места.

Член 20

За време на лучко-транспортната работа на речни бродови (товарни бродови и други речни пловни објекти) на оградите околу отворите на палубата, на минувалиштата, скалите, лестниците и другите уреди се применуваат заштитните мерки пропишани со одредбите од Правилникот за техничките и здравствено-техничките заштитни мерки на пловните објекти на внатрешната пловидба.

Член 21

Товарот сложен на кое и да било место на морскиот брод, мора да биде осигурен така што да не претставува опасност за животот и здравјето на лучките работници.

Лучко-транспортната работа не смее, по правило, да се врши на ист кратер истовремено во долниот дел на бродскиот склад и во меѓупалубјето.

По исклучок, ако лучко-транспортната работа се врши на ист кратер, истовремено во долниот дел од бродскиот склад и во меѓупалубјето, работните места мораат да бидат осигурени од урнување товар односно од паѓање на лучките работници.

Товарот што се слага или е веќе сложен во еден дел од бродскиот склад на височина поголема од 2 м, мора да биде заштитен со мрежа за да се спречи паѓање на лучки работник.

Член 22

Ако товарот се слага на палубата или во складот на меѓупалубјето на бродот, помеѓу отворот на кратерот и товарот мора да се остави минувалиште широко најмалку 60 цм.

Околу отворите на кратерот границата до која се сложува товарот мора да биде на подот обележена со бела мрсна боја или на друг годен начин.

При слагањето на буриња, бочви и колета од слични форми, помеѓу кои остануваат шуплини при слагањето, преку нив мораат да се постават заштитни штици (dunedž) заради спречување повреди при работата.

Ако лучко-транспортната работа се врши во еден од долните бродски складови, товарот наслаган до границата од ставот 2 на овој член во горните складови мора на годен начин да се осигури од урнување и паѓање низ кратерот на дното од бродот (дрвена оплата, штици, предии, потпирачи, јажиња, синџири и др.).

Ако е при лучко-транспортна работа товарот сложен на палубата од бродот околу отворите на кратерот, покрај заштитната мерка од ставот 1 на овој член мораат да се обезбедат и сигурни минувалишта помеѓу групите стоки. Ако не е можно тоа, преку стоките мораат да се постават мостови осигурени со цврсти огради. Стоките сложени до овие минувалишта мораат да бидат осигурени од урнување на еден од начините наведени во ставот 4 на овој член.

4. Дигалки и други механизирани уреди за транспорт на товари

Член 23

Како дигалки, во смисла на овој правилник, се сметаат подвижните и недвижните дигалки поставени на брегот или во кругот на луката како механички направи за вертикално дигање, пренесување и спуштање на слободно вешчки товар од брегот на бродот и обратно и од вагонот во магацинот и обратно, од сите познати типови и видови, без оглед на видот на погонот, со носивост над 100 кг, што работат на принципот на чекрк (вител) и се наместени за работа со кукачка, грабилица или друго помошно средство за прифаќање на товарот.

Член 24

Електромагнет како факач може да се користи на дигалките само ако се претходно преземени заштитните мерки на електричните инсталации на дигалките предвидени со одредбите на Правилникот за хигиенско-техничките заштитни мерки при работата со дигалки.

Член 25

Сите други механизирани уреди за транспорт на товари во кругот на луката, како што се трактори, автодигалки, виљушкар (пневматски, хидраулични или завојни), подвижни и недвижни транспортери (со гумена или челична лента, гребла, синџири и др.), елеватори (со црбови, кофи или пневматски) и други слични уреди што не потпаѓаат или само делумно потпаѓаат под потесен поим на дигалки од членот 23 на овој правилник, во поглед на сигурно-

ста мораат да им одговараат на општопризнаените правила, ако со овој правилник не е определено поинаку.

На уредот за дигање, пренесување и спуштање на слободно висечки товар на автодигалката ќе се применуваат заштитните мерки предвидени со Правилникот за хигиенско-техничките заштитни мерки при работата со дигалки.

Работното место на дигалчарот, управувачот на автодигалката, виљушкарот или трактористот мора да биде на годен начин со (натстрешник, кабина и сл.) заштитено од непогоди (дожд, ветар, снег, сонце и сл.).

Подвижните и недвижните транспортери со гума или челична лента мораат да бидат снабдени со годна заштитна направа од лим, во аголен профил или од штица, наместено непосредно под лентата на горниот погонски валјак, која спречува завлекување на рака помеѓу валјакот и лентата.

Кај транспортерите од ставот 4 на овој член што мораат да се чистат повремено од материјал залепен на лентата, мораат на годно место да се постават механички направи за чистење на лентата (четки, стругачи и др.).

Ремениците, ремењата, синцирите и другите пренесувачи на сила врз погонскиот валјак на транспортерите, мораат да се заградат со заштитен оклоп од лим или челична мрежа.

Недвижните транспортери сместени во тесни минувалишта, мораат од страната на минувалиштето да се заградат со заштитна ограда што досега најмалку 30 cm над носечката лента.

На транспортерот од ставот 7 на овој член на правата за исклучување на лентата од погонот мора да биде поставена на лесно достапно место и упадливо обележена.

5. Внатрешен транспорт во луката

Член 26

Механизираниите превозни средства (автопревоз или тракторски превоз) за внатрешен транспорт на стоките во луката мораат заради безбедност на животите и здравјето на луцките и другите работници да се одржуваат во исправна состојба според упатствата од производителот.

Упатства за спроведување на заштитните мерки на превозните средства од ставот 1 на овој член, за одржување на такви средства во исправна состојба и за работата со нив, ќе донесе организацијата што има право да ги користи тие средства.

Член 27

Железничката пруга и нејзините постројки, уреди, возила и други средства на подрачјето на луката мораат во поглед на сигурноста на луцките работници да им одговараат на одредбите на важечките прописи за железничкиот сообраќај.

Член 28

Колските и пешачките премини (патишта и други сообраќајници) преку пругата во нивото на луката мораат да се изведуваат во иста рамнина (да се перонизираат). Кај такви премини мораат да се постават предупредувања а на местата што се особено опасни за животот и здравјето на работниците — звучни или оптички сигнали односно рампи. Ноќе тие премини мораат да бидат осветлени со светлост во јачина најмалку 10 лукса.

6. Складови и магацини

Член 29

Складовите, магацините и други згради во кругот на луката мораат во поглед на сигурноста да им одговараат на важечките технички прописи. Електричната инсталација за осветление и за погон мора да биде прописно изведена според одредбите на Правилникот за заштитните мерки против опасноста од електрична струја во работните простории и работилишта, и постојано одржувана во исправна состојба така што да биде исклучена опасноста од случаен удир на струја или од пожар поради краток спој.

За складирање на леснозапаливи, експлозивни или други опасни стоки мораат, по правило, да се определат посебни складовни простории одвоени со противпожарен ѕид од другите складови. Таквите простории мораат во поглед на заштитата од пожар и експлозија да им одговараат на одредбите на Општиот правилник за хигиенски и технички заштитни мерки при работењето и на одредбите на други прописи за складирање на леснозапаливи и експлозивни материи.

При манипулирање со радиоактивни материи во складот на луката мораат да се применуваат посебни заштитни мерки според упатствата од установата овластена за вршење работи на техничка заштита од јонизирачко зрачење (Решение за давање овластување на определени установи за вршење работи на техничка заштита од јонизирачко зрачење — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/62).

Член 30

Манипулирањето со стоки помеѓу претоварната рампа и местото на слагањето во складот или магацинот на луката може да се врши рачно само ако е тежината на товарот до 50 кг, оддалеченоста до 60 м, а височината на слагањето на стоки — до 1,5 м.

Манипулирањето со стоки помеѓу пловилото (брод, шлеп, товарен брод) и местото на слагањето во возилото (вагон, камион и др.), во складот или магацинот на луката може да се врши рачно само ако е тежината на товарот до 50 кг, наклонот на скелето (мостот, патеката) — до 25°, оддалеченоста под наклон — до 25 м, вкупната оддалеченост — до 50 м, а височината на слагањето на стоки — до 1,5 м.

За пренесување потежок товар на поголема оддалеченост, под поголем наклон или со поголема височина на слагањето од наведените во ст. 1 и 2 на овој член, мораат на луцките работници да им се стават на располагање соодветни помошни средства, како што се рачна или моторна количка (хидраулична, електрична и др.), виљушкари или други помошни направи.

Моторната количка (автокар) и виљушкарите мораат да бидат снабдени со сигурни кочници и звучен сигнал.

III. ОБВРСКИ НА РАБОТНИЦИТЕ И ДРУГИОТ ЗАПОСЛЕН ПЕРСОНАЛ

Член 31

Луцките работници се должни на својот непосреден раководител веднаш да му ја пријават секоја неисправност што ќе ја забележат на уредите и направите за работа, како и секој пропуст свој или на кое и да е друго лице, што би можел при работата да предизвика несреќа.

Луцките работници се должни да ги користат пропишаните заштитни направи и лични заштитни средства, како и да се придржуваат кон сите заштитни мерки и упатства што се однесуваат на спречувањето на несреќните случаи или на општата сигурност на работниците и нивната околина.

Член 32

Луцките работници не смеат самоволно да отстрануваат ниту да преместуваат заштитни огради, платформи, скали, направи или други средства за заштита, поставени заради осигурување на работниците од повреди при паѓање. Овие заштитни средства можат, ако е тоа потребно, да се отстранат само со претходна согласност од непосредниот раководител, со тоа да бидат вратени на своите места што ќе престане потребата од нивното отстранување.

Член 33

Раководителот на транспортната механизација во луката или друго одговорно лице што ќе го определи организацијата е должно да се грижи за исправноста на сите механизирани и други уреди за превоз, пренос и подигање товари (дигалки, камиони, автокари, виљушкари, трактори, пловни дигалки и др.).

Лицата од ставот 1 на овој член се должни да се грижат и за исправноста на носечките средства (синџири, челични јажиња, од коноп, осмици кукачки и др.) и за нивната благовремена замена поради истрошеност и дотраеност согласно со одредбите од Правилникот за хигиенско-техничките заштитни мерки при работата со дигалки.

Член 34

Ако група лучки работници врши лучко-транспортна работа на бродот, непосредниот раководител на таквата група работници е должен да провери претходно дали на палубата и во меѓупалубјето на бродот се спроведени сите заштитни мерки предвидени со овој правилник и со важечките прописи за осигурување безбедност при работата а особено за обезбедување од урнување на товари односно од паѓање на работници (членот 21 и 22).

Ако раководителот од ставот 1 на овој член односно друго одговорно лице утврди дека не се спроведени во потполност заштитните мерки од тој став, тој е должен да го извести за тоа заповедникот на бродот или негов заменик заради преземање на сите потребни заштитни мерки пред почетокот на работата. Во случај на појава на опасност за животот или здравјето на лучките работници (поради урнување товар и сл.) раководителот односно другото одговорно лице е должно веднаш да ја запре понатамошната работа и за тоа да го извести заповедникот на бродот или негов заменик заради преземање соодветни заштитни мерки односно, по потреба, и надлежниот орган на инспекцијата на трудот.

Член 35

Дигалкарите, лучките работници односно лицата задолжени за ракување, одржување и поправки на дигалките, во поглед на спроведувањето на заштитните мерки на дигалките и при работата мораат да се придржуваат за одредбите од Правилникот за хигиенско-техничките заштитни мерки при работата со дигалки.

Член 36

Товарење и истоварување на полни шишиња со компримирани гасови смее да се врши со дигалка само во за тоа опремени саандаи или челични мрежи.

Член 37

При товарење и истоварување на растурени товари (јаглен, боксист и др.) забрането е товарот да се поткопува со цел за урнување заради побрзо пренесување.

При манипулирањето со товарот од ставот 1 на овој член, зафаќањето мора да се врши одозгора надолу под наклон кој ѝ одговара на цврстината на товарот и во етажи. Височината на етажата не смее да биде поголема од 2 м.

Товарењето и истоварувањето на растурени товари мора да се врши рамномерно по површината на бродскиот склад заради спречување на урнувањето на товарот.

Член 38

Ако лучко-транспортна работа се врши истовремено со две дигалки, одговорниот раководител на работата мора за обете дигалки да определи само еден работник (сигналист, мантист) што ќе им дава сигнали на дигалкарите (винчманите).

Член 39

Лучкиот работник (сигналист, мантист) определен за давање сигнали на дигалкарот (винчманот) и лучките работници, не смее за време на дигањето, пренесувањето и спуштањето на товарите со дигалка да врши истовремено и некоја друга работа.

Член 40

Дигалкарот (винчманот), сигналистот (мантистот) и секој лучки работник запослен на манипулирање со товарите со помош на дигалка, мораат да бидат добро запознаени со знаците за разбирање што се пропишани со упатство на организацијата и да се придржуваат кон тие знаци.

Член 41

Лучките работници што вршат разместување на железнички вагони (маневристи) во луката мораат да бидат стручно оспособени за таа работа и мораат во својата работа да се придржуваат за одредбите од важечките прописи за железничкиот сообраќај.

IV. ОБВРСКИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

1. Општи заштитни мерки

Член 42

Организациите што искористуваат лука односно што се занимаваат со лучко-транспортна работа, со складовна или друга слична работа во лука се одговорни за спроведувањето на сите хигиенско-технички заштитни мерки на уредите, постројките, направите, сообраќајниците, средствата за работа и зградите, како и при лучко-транспортната работа на подрачјето на луката или на делот од подрачјето на луката на кој ја вршат својата дејност, пропишани со одредбите од овој правилник и од другите важечки правилници за хигиенско-техничките заштитни мерки при работата.

Член 43

Ако лучко-транспортната работа се врши на палубата или во складот на бродот со помош на бродската дигалка и нејзината опрема, одговорен за спроведувањето на заштитните мерки на таквата дигалка и на нејзината опрема е носителот на правото за користење односно сопственикот на бродот или неговиот заменик (заповедникот на бродот) во смисла на одредбите од овој правилник и Правилникот за хигиенските и техничките заштитни мерки на морските бродови.

За спроведувањето на заштитните мерки на уредите за дигање товари и на другите средства за работа од ставот 1 на овој член, кои, по барање од заповедникот на бродот или од друго одговорно лице, ги ставила на располагање луката, одговорна е луката.

За спроведувањето на другите заштитни мерки при работата од ставот 1 на овој член на бродот како објект, вклучувајќи ги и главните лестници, одговорен е заповедникот на бродот односно лицето што за тоа ќе го овласти тој.

Член 44

На работните места на дигалкар (винчман) и сигналист (ментист) организацијата смее да запослува само лица на кои им ја признала стручната оспособеност (стручна спрема) за вршење работи на тие работни места под условите и на начинот определен со Упатството за испитите за здобивање со степенот на стручно образование на работниците на практична работа во стопанска организација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61).

Лицата од ставот 1 на овој член не смеат да бидат помлади од 18 години и мораат пред стапувањето во работен однос да се подложат на специјален лекарски преглед заради утврдување на здравствената состојба и способноста за вршење работа на работно место дигалкар односно сигналист. Резултатот на специјалниот лекарски преглед организацијата е должна да го внесе во посебен картон приложен кон контролната книшка на дигалката.

Дигалкарот мора да биде лекарски прегледан секои шест месеци, по секој несрекен случај што ќе настане при работата со дигалката, како и по преležана потешка болест.

Член 45

На работното место на лице определено за давање знаци на дигалкарот (сигналист, мантист) организацијата смее да запослува само лице што има најмалку двегодишен стаж како квалификуван дигалкар (винчман) или четиригодишен стаж како лучки работник (манипулант на товари).

Лицето од ставот 1 на овој член не смее за време на дигањето, пренесувањето или спуштањето на товарите да се задолжува со друга работа освен со

следењето на движењето на товарот и со давање знаци на дигалкарот.

Член 46

Работниците што болуваат од несвестица, вртоглавица, падавица, грчеви на мускулите или имаат слични здравствени недостатоци, организацијата не смее да ги запослува на работното место на дигалкар на лучки или бродски дигалки (винчмани), на работното место на сигналист (мантист) односно на работното место на лучки работник во бродски складови.

Член 47

Во лука со повеќе од 500 лучки работници која е опремена со механизирани средства за транспорт, организацијата е должна да определи одговорно стручно лице за раководител на транспортната механизација (инженер, техничар) што ќе се грижи за одржувањето во исправна состојба на сите механизирани средства за транспорт во луката и за спроведувањето на заштитните мерки на тие средства во смисла на одредбите од овој правилник и другите важечки прописи.

Во луката од ставот 1 на овој член организацијата е должна да определи и стручни лица за раководители на групи лучки работници што се одговорни за спроведувањето на заштитните мерки при работата на товарење и истоварување на товари.

Член 48

За разместување железнички вагони со помош на локомотиви на подрачјето на луката, организацијата е должна да определи стручно лице одговорно за сигурноста на лучките работници при таквата работа.

Маневрирањето го врши, по правило, посебен персонал распореден во групи. Една група сочинуваат раководителот и потребен број маневристи. Бројот на маневристите зависи од сообраќајните и месните прилики.

При маневрирањето, упатства за разместување на вагоните смее да дава само раководителот на работите и без негова согласност не смее да се врши маневрирање.

Организацијата е должна да презема мерки потребни за оспособување на лучките работници за разместување на железничките вагони со помош на локомотиви (маневристи), ако во луката разместувањето на вагоните се врши со сопствени средства (маневарки).

Член 49

Во складовите на луката а особено во просториите во кои се ракува со леснозапаливи, експлозивни и други по животот и здравјето на работниците опасни материји, организацијата е должна да презема заштитни мерки против пожар и експлозија според одредбите од Општиот правилник за хигиенски и технички заштитни мерки при работењето и од важечките прописи за складирање на тие материји.

При ракувањето и складирањето на радиоактивни и слични материји со јонизирачко зрачење, организацијата е должна да презема посебни заштитни мерки според упатствата од установата овластена за вршење работи на техничка заштита од јонизирачко зрачење (член 29 став 3).

Член 50

Организацијата е должна да донесе посебни упатства за работа и применување на заштитните мерки што се предвидени со одредбите од овој правилник и од другите важечки правилници за хигиенско-техничките заштитни мерки при работата. Тие упатства мораат да бидат истакнати на видни места и со нив мораат да бидат запознаени лучките работници.

Упатствата од ставот 1 на овој член мораат да опфатат:

- 1) работа во бродски складови и на палуба на брод;
- 2) работа со дигалки (бродски и лучки);

3) работа на превоз и пренесување стоки од брод на копно, во склад, вагони, складови и обрнато со помош на механизирани средства освен со дигалки;

4) маневрирање со железнички возила;

5) рачно манипулирање со стоки на подрачјето на луката.

Организацијата е должна на сите опасни места на подрачјето на луката да истакне табели со предупредувања на опасност од пожар, експлозија, радиоактивно зрачење, удир на електрична струја и сл.

Член 51

Организацијата е должна на подрачјето на луката да суреди една или повеќе простории во кои лучките работници ќе примаат налози за лучко-транспортна работа (чекална), а по потреба, и ќе се одмораат. Таквата просторија мора да има потребен намештај и, по потреба, мора да се затоплува. За помал број работници (под 10) организацијата е должна да стави на располагање просторија во која тие би можеле да се засолнат во случај на невреме.

2. Здравствени и други хигиенски заштитни мерки

Член 52

Организацијата е должна на лучките работници да им стави на располагање гардеробни долапчиња за сместување на облека, кои мораат да ги имаат пропишаните димензии.

На лучките работници што работат на отворено, мораат да им се стават на располагање закачалки за сместување на облека и тоа во просториите што служат како засолништа од временски непогоди или во посебни простории.

На лучките работници што вршат валкави работи или работат со материји штетни по здравјето, организацијата мора да им стави на располагање двојни гардеробни долапчиња, и тоа едно долапче за сместување на граѓанската облека а друго — за сместување на работната облека. Гардеробните долапчиња мораат да бидат снабдени со брава или катанец, како и со клуч.

Во работните простории со нормални услови за работа (помошни работилници) гардеробни долапчиња смеат да се постават на годно место, што подалеку од машините роботилки.

Во лука со повеќе од 100 лучки работници гардеробните долапчиња мораат да се постават во посебна просторија (гардероба) со претпросторија за сушење облека. Таквите простории и просторите за миене односно бањите треба, по правило, да бидат под ист покрив.

Член 53

Организацијата е должна на лучките работници да им стави на располагање простории за миене (мијалници). Мијалниците мораат, по правило, да бидат изведени така што посебна просторија да користат мажите, а посебна просторија — жените.

Бројот на славините и на другата опрема на просторијата за миене мораат да им одговараат на одредбите од Општиот правилник за хигиенски и технички заштитни мерки при работењето.

Член 54

На лучките работници кои при работата се изложени на прав, штетни материји, и нечистота, организацијата е должна да им стави на располагање бањи со тушеви за студена и топла вода, сметајќи еден туш најмногу за 20 работници. Просториите на бањата и нејзината опрема мораат да им одговараат на одредбите од Општиот правилник за хигиенски и технички заштитни мерки при работењето.

Член 55

Организацијата е должна да им обезбеди на лучките работници снабдување со здрава вода за пиење во доволна количина. Ако водата за пиење се доведува од посебен извор, организацијата мора да обезбеди изворот да биде под постојан надзор на санитарните органи.

Во лука со градски или сопствен водовод мораат на годни места односно на места што поблиску до работните места на лучките работници да се постават хигиенски сламини заради овозможување да се зема вода без употреба на сад.

Лука со повеќе од 10 постојано запослени лучки работници мора, по правило, да има сопствена водоводна инсталација (пумпа, бунар или резервоар) за снабдување со здрава вода за пиење, ако во местото нема водовод.

Во лука во која нема можност за снабдување со здрава вода за пиење од постојан извор или ако таква лука нема сопствена водоводна инсталација за снабдување со вода, организацијата е должна да ги снабдува лучките работници со здрава вода за пиење на друг начин, со тоа што претходно ќе прибави согласност од надлежните органи на инспекцијата на трудот и од санитарната инспекција.

Член 56

Ако лучки работници работат на брод или во бродски складови а во близината нема постојан извор на вода, организацијата е должна да ги снабдува со вода за пиење во хигиенски, од прав заштитени и од санитарните органи претходно одобрени садови. Секој работник мора да биде снабден со сопствена чаша.

Член 57

Во поголема лука организацијата е должна за лучките работници да обезбеди соодветна просторија за трпезарија, со доволен број маси и столови. Трпезаријата за време на студ мора да се затоплува.

На лучките работници што работат во атмосфера загадена со прав и со гасови со непријатна миризба им е забрането да влегуваат со работните облека во трпезаријата.

Член 58

На подрачјето на луката организацијата е должна за потребите на лучките работници да обезбеди прописно изведени хигиенски нужници и тоа посебно за жените а посебно за мажите, со посебни влезови. Ако на подрачјето на луката постои водовод и канализација нужниците мораат да бидат уредени на постојано исплакување со вода и мораат да имаат мијалници во претпросторијата.

Во претпросторијата на нужникот мора секогаш да се наоѓа потребна количина течен сапун или сапунски прашок, како и хартија на валјак — за бришење на рацете.

Нужниците мораат да бидат распоредени така што нивното отстојание од најоддалеченото работно место да не преминува, по правило, 200 м.

Нужниците и другите санитарни уреди мораат да се одржуваат во чиста и исправна состојба и секојдневно да се дезинфикуваат.

За одржување чистота во нужниците мора да биде постојано задолжено едно лице опремено со потребен прибор и средства за чистење.

Член 59

За секојдневно одржување на чистота и за отстранување на фекалии на подрачјето на луката, организацијата мора да постави чистачи опремени со соодветен прибор за чистење и со затворени превозни средства.

Губриштето мора да биде хигиенски изведено и да се наоѓа на такво место да не ја загрозува околината. Празнењето на губриштето мора да се врши благовремено и ноќе.

Член 60

Местата на подрачјето на луката, кои се изложени на зараза, како што се просториите за одморање, бифињата, чајните и други куќи, складовите на прехранбени продукти, складовите за сурова кожа, нужниците и губриштата, мораат во сезоната за развој и множење на инсекти, особено муви, да се прскаат со резидуален раствор на ефикасен текушт инсектицид секои два месеца на начинот кој е во согласност со стручните начела на дезинфекцијата.

Член 61

Дератизацијата на подрачјето на луката (на слагалиштата, складовите, готовите, лукобраните, канализационите објекти и другите места и објекти) организацијата мора да ја спроведува преку овластените претпријатија за дератизација најмалку еднаш годишно и секогаш кога ќе забележи дека бројот на глодачите е во пораст.

Дератизацијата од ставот 1 на овој член мора да се врши под надзор од надлежниот орган на санитарната инспекција на кој овластеното претпријатие за дератизација 24 часа пред почетокот на работите му поднесува пријава со назначување на средствата и методите предвидени за вршење на дератизацијата.

Член 62

Ако лучко-транспортната работа во затворените складови на бродот се врши во задушлива атмосфера или во испарување штетни по здравјето, организацијата е должна во спогодба со заповедникот на бродот во текот на работата во таквите складови простории да спроведе доволно ефикасно општо проветрување или локално отсмукување на штетните испарувања и нивно одведување во слободна атмосфера.

Ако работата од ставот 1 на овој член се врши во прав штетен по здравјето на лучките работници, организацијата е должна во спогодба со заповедникот на бродот да спроведе отсмукување на правот на местото на неговото настанување и одведување на правот во слободна атмосфера.

Ако од технички или други оправдани причини не е можно да се спроведат заштитните мерки од ст. 1 и 2 на овој член, организацијата е должна да ги снабде лучките работници со цевни маски или со изолациони апарати односно со респиратори со соодветни цедилки против гасови или прав.

При лучко-транспортна работа во затворени лучки складови, заштитните мерки од ст. 1 до 3 на овој член е должна да ги спроведе самата организација.

Член 63

При рачно манипулирање со отровни, заразни и по здравјето штетни материји (феросилициум, фероманган, фосфорхидроксид, оловен тетраетил, оловно белило, суперфосфат и др.), организацијата е должна да ги снабде лучките работници со достапен број соодветни исправни лични заштитни средства.

Со правилникот на организацијата се определува за секое загрошено работно место соодветен вид лични заштитни средства (заштитна облека и обувки, заштитни нараквици, кулавки за заштита на вратот и главата при пренесување на сурови кожи, заштитни очила, маски за доведување свеж воздух, респиратори против штетни гасови односно прав со соодветни цедилки, изолациони апарати, кожни штитници за раи и др.).

Дигалкарите, манипулантите на товари, браварите и електричарите запослени на одржување на дигалките и ремонт на дигалките, мораат да бидат снабдени со исправни лични заштитни средства пропишани со одредбите од Правилникот за хигиенско-техничките заштитни мерки при работата со дигалки. Трактористите, маневристите, возачите на вилушкари, чистачите на луката и другите лучки работници кои при работата се изложени на дожд и студ мораат да бидат снабдени и со кабиници за дожд, а возачите на механизирани транспортни средства за време на студ — и со бунди.

Личните заштитни средства за кои се донесени југословенски стандарди, мораат да им одговараат на тие стандарди.

Организацијата е должна личните заштитни средства да ги има во доволен број, да ги одржува во исправна состојба, како и повремено да ги де-контаминира.

Член 64

Лука со 100 до 300 лучки работници мора да има станица за укажување прва помош, а лука со 300 до 500 лучки работници — две такви станици

годно разместени на подрачјето на луката, кои се опремени со соодветен стручен кадар и со потребни средства за работа.

Луките од ставот 1 на овој член мораат да имаат и кола за спасување за превоз на повредени работници, ако немаат соодветни средства за врска (телефон, радио) за брзо и сигурно повикување на кола за спасување од болница или од друга здравствена установа или ако оддалеченоста до најблиската здравствена станица поголема од 10 км.

Член 65

Лука со повеќе од 500 лучки работници мора на своето подрачје да има здравствена станица опремена со соодветен стручен кадар и со потребни средства за работа.

Во луката од ставот 1 на овој член организацијата е должна да обезбеди моторен чамец за превоз на повредени работници од брод на копно, ако лучко-транспортната работа се врши на брод оддалечен од брегот, како и кола за спасување за превоз до здравствена станица или болница.

Член 66

Организацијата е должна на подрачјето на луката да постави на повеќе места, и тоа во близина на работните места, долапчиња за укажување прва помош. Долапчето мора да биде видно означено со знак на црвен крст во бело поле. Бројот на долапчињата и местата на кои се поставуваат овие ги определува надлежниот орган на инспекцијата на трудот во спогодба со надлежниот орган на санитарната инспекција.

Санитетските материјали и другите средства за укажување прва помош, кои се држат во долапчето од ставот 1 на овој член, мораат редовно да се обновуваат и да се одржуваат така што секогаш да бидат во употреблива состојба.

Чувањето, одржувањето и ракувањето со санитарните материјали и со другите средства за укажување прва помош мора да му се доверат на специјално за таа цел обучено лице. Тоа лице за време на работа во лука со повеќе од 100 лучки работници мора да им биде во секое време на располагање на постраданите лучки работници.

Видот и количината на санитарни материјали, на средства против труење со токсични материји и на други средства за укажување прва помош ги определува републичкиот инспекторат на трудот, во согласност со републичкиот санитарен инспекторат.

Член 67

Во лука со повеќе од 300 лучки работници мора да постои справа за вештачко дишење, како и лице обучено да ракува со таква справа во случај на потреба.

Член 68

Организацијата е должна на видно место во заградените делови на луката да постави табли со ознаки на местата на кои се наоѓаат долапчиња за укажување прва помош со назначување на лицето што ракува со таквите долапчиња и на местата на кои се наоѓаат носилките и колата за спасување со назначување на бројот на телефонот на болницата или друга здравствена установа од која може да се повика колата за спасување.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 69

Повредите на одредбите од чл. 7 до 22, чл. 24 до 30, чл. 33, 34 и 36, чл. 38 до 41, чл. 42 до 57 став 1 и чл. 58 до 68 на овој правилник повлекуваат одговорност за организацијата и одговорното лице во организацијата според одредбите од точката 4 на Одлуката за овластување на Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет да донесува пра-

вилници за хигиенско-техничките заштитни мерки при работата.

Погредите на одредбите од чл. 31, 32, 35, 37 и 57 став 2 на овој правилник повлекуваат одговорност за лучките работници според одредбите од членот 367 на Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61).

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 70

Организациите што искористуваат лука односно што се занимаваат со лучко-транспортна работа, со складовна или друга работа во луката, а кои во поглед на сигурноста при работата не ги исполнуваат одредбите од овој правилник, се должни заштитните мерки на уредите, на средствата за работа и при работата да ги усогласат со одредбите од овој правилник во што пократок рок а најдоцна во рок од три години од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Надлежниот орган на инспекцијата на трудот може, по потреба, во рамките на рокот предвиден во ставот 1 од овој член да определи пократки рокови, водејќи при тоа сметка за објективните, материјалните и техничките можности на организацијата.

Член 71

Надзор над применувањето на овој правилник врши надлежниот орган на инспекцијата на трудот.

Член 72

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 160-22/64-9

14 февруари 1964 година

Белград

Сојузен секретар за труд,
Ристо Дунов, с. р.

188.

Врз основа на точката 2 став 2 од Одлуката за определување видовите на приходи што можат да се засметаат во вкупниот приход на банките и на определените стопански организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/64), во спогодба со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за индустрија издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕМАТА ШТО ВО СМИСЛА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИДОВИТЕ НА ПРИХОДИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ЗАСМЕААТ ВО ВКУПНИОТ ПРИХОД НА БАНКИТЕ И НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, СЕ СМЕА КАКО ДОМАШНА СЕРИСКА ОПРЕМА

1. Како домашна сериска опрема чија вредност, во смисла на точката 2 став 1 под 2 на Одлуката за определување видовите на приходи што можат да се засметаат во вкупниот приход на банките и на определените стопански организации, се засметува во 1963 година во вкупниот приход на стопанските организации што произведуваат и ја продаваат на кредит таа опрема, се смета домашната сериска опрема за која на тие стопански организации или на нивното деловно здружение во 1963 година им е даден посебен наменски кредит од деловна банка.

Како посебен наменски кредит во смисла на ставот 1 на оваа точка се подразбира кредитот кој за производство на домашна сериска опрема го одобриле деловните банки во 1963 година од своите банкарски средства од кои, во смисла на одредбите на точката 14 од Одлуката за спроведување на мер-

ките на општата кредитна политика во 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/63), се даваат кредити за вложувања во основни средства.

2. Одредбите на оваа наредба, во смисла на членот 13 став 4 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63 и 4/64) и точката 3 од Одлуката за определување видовите на приходи што можат да се засметаат во вкупниот приход на банките и на определените стопански организации, ќе се применуваат само врз завршните сметки за 1963 година на стопанските организации од точката 1 на оваа наредба.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-411/2
13 март 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија,
Филип Бајковиќ, с. р.

189.

Врз основа на членот 17 во врска со членот 13 од Законот за здруженијата соборите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/46 и 29/47), Сојузниот секретаријат за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ПЕН-КЛУБ — ЦЕНТАР БЕЛГРАД

Се одобрува основањето и работата на Југословенскиот ПЕН-клуб — Центар Белград, според поднесенiot статут усвоен на годишното собрание на клубот, одржано на 15 декември 1963 година во Белград.

Седиштето на клубот е во Белград, а дејноста на клубот се простира на териториите на Социјалистичка Република Србија, Социјалистичка Република Босна и Херцеговина и Социјалистичка Република Црна Гора.

Бр. 1-178
10 март 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Воин Лукиќ, с. р.

190.

Врз основа на членот 59 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59 и 13/63), Управата за царини издава

НАРЕДБА

ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕТО И ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА ЦАРИНЕЊЕ СТОКИ

1. Декларацијата за царинење стоки (во понатамошниот текст: декларацијата) се поднесува на еден од образците (образец бр. I и образец бр. II) кои се напечатени кон оваа наредба и се нејзин составен дел.

2. Декларацијата ја поднесува:

1) при увозното царинење — лицето на кое гласи превозната исправа, лицето на кое се пренесени

на пропишаниот начин правата од превозната исправа или од нив овластеното лице;

2) при извозното царинење — извозникот или лицето овластено од него.

За стоките од попатни пратки декларација може да поднесе и возачот.

Ако од името на лицата од ст. 1 и 2 на оваа точка декларација поднесуваат шпедитери или други овластени лица (член 56 став 2 и член 103 став 2 од Царинскиот закон), тие подносителите мораат да имаат овластение за тоа или диспозиции пропишани во членот 143 став 2 од Правилникот за спроведување на Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/60 и 46/62).

3. Сите податоци за увозникот односно извозникот, како и за количината и видот на стоките според наменувањето во царинската тарифа и Тарифата за данокот на промет, и вредноста на стоките за царинење во декларацијата ги запишува подносителот на декларацијата.

Другите податоци во декларацијата ги запишува царинарницата

Во декларацијата за стоките што ги примаат граѓани од странство или ги упатуваат во странство, наменувањето и другите податоци за пријавените стоки ги запишува царинарницата, врз основа на наодот утврден со царински преглед на пријавените стоки.

4. Наменувањето во декларацијата мора да биде потполно, така што да можат стоките со сигурност да се подведат под соодветната одредба (тарифен број, точка, буква и број) во која спаѓаат.

Одредбите спрема кои се пресметуваат увозната царина и другите пропишани давачки на пријавените стоки, ги запишува во декларацијата царинарницата при прегледот на стоките.

5. Ако на еден образец на декларацијата не можат да се запишат наменувањата за сите стоки што се пријавуваат за царинење, се додава потребен број образци на декларација.

Употребените образци на декларацијата се означуваат со редни броеви, од еден натаму.

При приемот на декларацијата царинарницата на секој нејзин пополнет образец ќе го запише бројот под кој е воведена таа декларација во контролниот на декларациите, а покрај означените редни броеви на образците ќе го втисне својот печат.

6. Декларацијата се поднесува, по правило, во три примероци

Царинарницата може, по барање на подносителот, да одобри поднесување на декларацијата и во повеќе примероци, со наплата на пропишаната такса за секој понатамошен примерок кој му се враќа на подносителот.

7. Декларацијата се пополнува со пишувачка машина или со мастилен молив.

Сите податоци што ги запишува во декларацијата подносителот на декларацијата можат да бидат запишани само со едно од наведените средства за пополнување

Ако подносителот ја пополнил декларацијата со мастилен молив, сите податоци мораат да бидат внесени со ист ракопис.

Податоците запишани во декларацијата мораат да бидат потполно читливи.

Не смеат да се скратуваат текстови и називи (имања), ниту да се употребуваат знаци со кои се одбегнува повторување на текстот или на другите податоци.

Подносителот на декларацијата не смее на декларацијата да врши никакви додавања, бришења, прецртување или исправување на запишаните податоци.

Декларацијата што не ги исполнува условите пропишани во оваа точка, ќе се смета за неисправна.

соодветни исправи со кои докажува дека се исполнети условите за примена на таа постапка.

10. Одредбите од оваа наредба нема да се применуваат на случаите во кои поднесувањето на декларација е регулирано со други прописи.

11. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5205
13 март 1964 година
Белград

Директор
на Управата за царини,
Милован Гокановиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во југословенските стандарди за спирални бургии за дупчење метали, што се донесени со Решението за југословенските стандарди за спирални бургии за дупчење метали, објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/63, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СПИРАЛНИ БУРГИИ ЗА ДУПЧЕЊЕ МЕТАЛИ

Во југословенскиот стандард Спирални бургии. Технички услови за изработка и испорака — JUS K.D3.010 во точката 3.23 наместо бројот: „40“ треба да стои: „45“.

Во југословенскиот стандард Спирални бургии со конична рачка. Форма и мерки — JUS K.D3.022 во табелата во колоната 1 за пречниците 16.25 до 17.00 наместо бројот: „233“ треба да стои: „223“.

Во југословенскиот стандард Спирални бургии со конична зајакната рачка. Форма и мерки — JUS K.D3.023 во табелата во колоната 1 за пречникот 31,75 наместо бројот: „344“ треба да стои: „334“.

Од Југословенскиот завод за стандардизација, Белград, 17 март 1964 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 11 од 21 март 1964 година објавува:

Одлука за финансирање на Стопанската комора на СР Србија и стопанските комори на автономните покраини и на околиите во 1964 година;

Одлука за продолжување на важењето во 1964 година на Одлуката за намалување на данокот на доход на определени занаетчиски дуќани за 1963 година;

Решение за разрешување и именување претседател и членови на Републичката комисија за одбрана од елементарни непогоди во СР Србија;

Решение за разрешување и именување член на Советот на Заводот за запослување на работници на СР Србија;

Решение за именување членови на Советот на Вишата техничка текстилна школа во Белград;

Решение за разрешување и именување членови на Советот на Вишата школа за социјални работници во Белград;

Решение за именување членови на Советот на Вишата управна школа во Белград;

Решение за именување членови на Советот на Вишата техничка текстилна школа во Лесковац;

Решение за именување членови на Советот на Вишата педагошка школа во Ниш;

Решение за именување членови на Советот на Вишата економско-комерцијална школа во Ниш;

Решение за разрешување и именување членови на Советот на Вишата техничка машинска школа во Ниш;

Решение за именување членови на Советот на Вишата управна школа во Ниш;

Решение за разрешување и именување членови на советите на факултетите на Универзитетот во Белград.

Во бројот 12 од 28 март 1964 година објавува:

Закон за печатот на СР Србија и за печатите на државните органи во СР Србија;

Закон за јавните патишта и другите сообраќајници;

Закон за уредување и користење на градското земјиште;

Закон за помилувањето;

Закон за измени и дополненија на Законот за спроведување на Основниот закон за шумите;

Закон за престанок на важењето на Законот за воведување дозвола за престој во градовите;

Одлука за избор на суди на Врховниот суд на Србија;

Одлука за именување републички секретари во Републичкиот извршен совет;

Правилник за работата на печаторезниците за изработка на печати на СР Србија и печати на државните органи во СР Србија;

Упатство за големината, чувањето и употребата на печатите и штембилите на државните органи.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 8 од 5 март 1964 година објавуваат:

Одлука за финансирање на Стопанската комора на СР Хрватска и околиските стопански комори во 1964 година;

Одлука за определување на процентите од годишното задолжување по кои ќе се наплатува данок на доход во 1964 година;

Одлука за измена на Одлуката за определување на височината на надоместоците што се плаќаат на друмските запрежни возила;

Одлука за основање Економски совет на Извршниот совет на Саборот;

Одлука за именување претседател и членови на Економскиот совет на Извршниот совет на Саборот;

Решение за именување шеф на Републичкиот протокол;

Извештај за резултатот на дополнителните избори за избор на пратеник за Стопанскиот сабор на Саборот на СР Хрватска во Изборната единица 17 — Гаково;

Исправка на Законот за Уставниот суд на Хрватска.

Во бројот 8 од 12 март 1964 година објавуваат:

Деловник на Уставниот суд на Хрватска;

Решение за назначување постојани судски вештачи кај Вишиот стопански суд во Загреб и кај окружните стопански судови на територија на СР Хрватска за 1964 година.

Во бројот 10 од 19 март 1964 година објавуваат:

Одлука за измена на Одлуката за плаќање на хонорарната настава, прекувремената работа и надоместокот за работа во наставата за усовршување, специјализација и подготвување докторат на факултетите, академиите и високите школи;

Одлука за измена во составот на Одборот за општествените служби на Извршниот совет на Саборот;

Решение за разрешување на претседателот на Комисијата за физичка култура;

Решение за именување претседателот на Комисијата за физичка култура;

Попис на стручњациите што можат да вршат здравствена контрола на објектите за производство на овошен и лозов посадочен материјал;

Одлука за усвојување на завршната сметка на фондовите на инвалидското и пензиското осигурување и додатокот на деца за 1963 година;

Одлука за усвојување на завршната сметка на Фондот за задолжително здравствено реосигурување на фондовите за здравствено осигурување на работниците за 1963 година;

Одлука за финансискиот план на фондовите на инвалидското и пензиското осигурување и додатокот на деца за 1964 година;

Одлука за спроведување на задолжителното реосигурување на комуналните фондови за основно здравствено осигурување на земјоделците и за височината на премијата за спроведување на тоа реосигурување за 1964 година.

Во бројот 11 од 26 март 1964 година објавуваат:

Закон за печатите и житовите со грб на СР Хрватска;

Одлука за давање премии и регреси во областа на стоковниот промет и земјоделството;

Одлука за потврда на измените на Статутот на Заедницата на осигурувањето на СР Хрватска;

Одлука за траењето на мандатот на едната половина од бројот на членовите на Уставниот суд на Хрватска;

Одлука за избор на претседатели на окружните судови во Загреб и Сисак.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во бројот 6 од 25 февруари 1964 година објавува:

Програма за полагање испити за здобивање со степени на стручно образование на работниците што се оспособени на практична работа во стопанска организација од угостителската струка;

Програма за полагање испит за здобивање со степени на стручно образование на работниците кои се оспособени на практична работа во стопанска организација од тутуновата струка.

Во бројот 7 од 28 февруари 1964 година објавува:

Одлука за определување процентот од годишниот износ на данокот на доход и општинскиот локален данок кој ќе се наплатува во прво, второ, трето и четврто тримесечје од 1964 година;

Одлука за укинување на Одлуката за ослободување од плаќање претплата за користење телевизиски приемници;

Одлука за продолжување важноста на Одлуката за овластување на општинските народни одбори да пропишуваат намалување на обложениот данок на доход за 1963 година на определени услужни занаетчиски дуќани и за 1964 година;

Наредба за контрола на цените во прометот на големо.

Во бројот 8 од 6 март 1964 година објавува:

Решение за утврдување списокот на стручњаци за вршење здравствена контрола на објектите за производство на посадочен материјал во 1964 година.

Во бројот 9 од 13 март 1964 година објавува:

Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за земјоделство од средствата предвидени во чл. 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката;

Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за шумарство од средствата предвидени во член 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката;

Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за трговија, угостителство, туризам и занаетчиство од средствата предвидени во член 7 точка 2 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката;

Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за школство од средствата предвидени во чл. 19 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката;

Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за студии и истраги во рударството од средствата предвидени во член 19 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката;

Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за угостителство и туризам од средствата предвидени во чл. 11 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката;

Одлука за одобрување кредити по пат на непосредна спогодба;

Решение за основање Педагошка академија во Битола.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

Во бројот 6 од 10 март 1964 година објавува:

Наредба за риболовни забрани, ограничувања и мерки за заштита на фондот на риби;

Наредба за контрола на цените и тарифите за превоз на патници и стоки во јавниот друмски сообраќај.

СОДРЖИНА:

	Страна
186. Препорака во врска со состојбата и проблемите во областа на основното образование — — — — —	261
187. Правилник за хигиенско-техничките заштитни мерки при лучко-транспортната работа — — — — —	264
188. Наредба за опремата што во смисла на Одлуката за определување видовите на приходи што можат да се засметаат во вкупниот приход на банките и на определените стопански организации, се смета како домашна сервиска опрема — — —	271
189. Решение за одобрување основањето и работата на Југословенскиот ПЕН-клуб — Центар Белград — — — — —	272
190. Наредба за содржината и начинот на пополнувањето и поднесувањето на декларацијата за царинење стоки — — —	272
Исправка на југословенските стандарди за спирални бургии и за дупчење метали	275

Издава: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристика 1, Пошт. фах 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гурик, Улица Јована Ристика бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград